

**Соопштение за заверка на зимскиот семестар и упис на летен семестар во учебната
2021/2022 година**

Се известуваат редовните и вонредните студенти на Природно-математичкиот факултет во Скопје, дека заверувањето на зимскиот и запишувањето на летниот семестар во уч.2021/2022 година ќе се одвива во периодот од **7.2.2022 година до 18.2.2022** година.

Секој студент треба да се обрати до ЕКТС координаторот на студиската програма на соодветниот Институт и со себе треба да носи индекс и ЕКТС образец или АЗ образец (за институтите кои немаат ЕКТС образец).

Откако ќе биде одобрен и потпишан ЕКТС образецот или АЗ образецот (за институтите кои немаат ЕКТС образец), студентот ќе биде препратен до одговорното лице во Институтот, за закажување на термин за поднесување на документи во Одделението за студентски прашања.

Важна напомена: Секој координатор ќе објави свое соопштение за начинот на прием и обработка на документи.

Студентот е должен да се јави во Одделението за студентски прашања во точниот термин што му е доделен од Институтот, се со цел да се испочитуваат мерките и протоколите за заштита од коронавирусот, поднесувајќи ги сите потребни документи и уплатници наведени во соопштението подолу.

Ако студентот е спречен заради изолација документите да ги достави до Одделението за студентски прашања, истото може да го направи со нивно доставување по електронски пат, на електронските адреси на вработените во одделението (наведени подолу). Кон документите задолжително да достави и решение за изолација, во спротивно истите нема да се земат во предвид.

ЕКТС координатори на ПМФ

Институт за хемија

Студиска програма:	
Наставна хемија и применета хемија	Проф. д-р Марина Стојановска
Применета хемија – аналитичка биохемија	Проф. д-р Јасмина Петреска - Станојева

Институт за физика

Сите студиски програми:	Проф. д-р Ристе Попески Димовски
-------------------------	----------------------------------

Институт за географија

Сите студиски програми:	Љубица Марковска
-------------------------	------------------

Институт за етнологија и антропологија:

Проф. д-р Инес Црвенковска Ристеска

Институт за математика

Сите студиски програми:	Проф. д-р Анета Гацовска-Барандовска
-------------------------	--------------------------------------

Институт за биологија

Студиска програма:	
Биохемија и физиологија	Виш лаборант Марија Ангеловски
Молекуларна биологија и генетика	Доц. д-р Славица Јосифовска
Екологија	Проф. д-р Катерина Русевска
Биологија	Проф. д-р Катерина Русевска
Биологија - хемија	Проф. д-р Катерина Русевска

Потребни документи

• **образец за заверување на зимскиот семестар,**

• **образец за запишување на летниот семестар,**

• пополнет и потпишан **образец за ЕКТС** за положени испити, односно за освоени кредити и за пријавени предмети кои ќе ги слушаат во летниот семестар (образецот се пополнува во координација со координаторот на соодветната студиска програма, со исклучок на Институтот за биологија и Институтот за математика).

• индекс

-уплатница за уплатени 200,00 ден. за административни трошоци-цел на дознака и приходнашифра програма начин 723019-41-2

- уплатница за уплатени 100,00 ден. за обезбедување-цел на дознака и приходна шифра програма начин 723019-41-2

-уплатница за уплатени 100,00 д. за тетратки-цел на дознака и приходнашифра програма начин 723019-41-2 и

• **уплатница за уплатени средства за упис на летниот семестар во уч.2021/2022 година за студентите запишани со партиципација (државна квота).**

• износот на сумата, претставува збир накупната сума од цената на кредити при прво запишување на предмети и вкупнатацена на кредити за презапишување на предмети (доколку студентот презапишувапредмети), согласно образецот за ектс одобрен од координаторите за ектс. Ценитена кредити се одредени согласно со одлука на Деканатска управа бр. 02-3456/2 од15.02.2010 година,

или,

• **уплатница за уплатени средства за упис на летниот семестар во уч.2021/2022 година заредовните и вонредните студенти запишани со школарина (со кофинансирање)**согласно договорот потпишан со факултетот. Износот на сумата, претставува збирна вкупната сума од цената на кредити при прво запишување на предмети ивкупната цена на кредити за презапишување на предмети (доколку студентот презапишувапредмети), согласно образецот за ектс одобрен од координаторите за ектс. Ценитена кредити се одредени согласно со одлука на Деканатска управа бр. 02-3456/2 од15.02.2010 година.

Напомена 1:

Согласно, чл.23 од Правилникотза условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на прв циклус студии (додипломски студии) и втор циклус студии (постдипломски студии) на УКИМ, бр.417/2019), студент запишан со партиципација (*државна квота), го губи статусот на студент запишан во квота со партиципација (*државна квота) и ги продолжува студиите во квота сошколарина (*со поднесување на трошоците за студирање -кофинансирање) ако:

- еден предмет запишува по трет пат;

- не положил најмалку 50% од запишаните кредити во одреден семестар, до почетокот на наредниот соодветен семестар (зимски, односно летен).

* термините за квотите наведени во заградите, се однесуваат за студентите запишани по прв пат во уч.2018/2019 година и претходнои истите имаат еднакво значење.

Напомена 2:

Согласно, чл.34, чл.35, чл.36 и чл.37 од Правилникот за условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на прв циклус студии (додипломски студии) и втор циклус студии (постдипломски студии) на УКИМ, бр.417, 29 јануари 2019) студентите, при упис на предметите треба да внимааат:

- при запишување на нови предметите, изборот на истите, треба да е во согласност со правилата за напредување, утврдени со студиските програми,
- на условувачките критериуми, односно на предусловите за запишувањена секој предмет, кои се дефинирани во студиската програма (хоризонтална и вертикална условеност),
- најпрво ги презапишуваат неположените задолжителни изборни предмети од претходниот летен семестар, а потоа задолжителните предмети од тековниот семестар, и на крај изборните од тековниот семестар, ноне повеќе од вкупно 35 кредити,
- при повторно запишување на неположен изборен, студентот има право да го замени со друг изборен предмет (доколку сака да изврши промена - се поднесува барање доектс координаторот на соодветниот Институт),
- доколку студентот во семестарот запишува изборен/изборни од универзитетската листа на слободни изборни предмети за прв циклус студии на УКИМ, да се внесе во образецот за упис на семестарот, во точното поле. (10% од изборните предмети)

1 ЕКТС кредит -квота-	за предмет, кој се запишува по прв пат (денари)	за предмет, кој се презапишува (денари)
редовни- со партиципација (државна квота)	210,00	410,00
редовни и вонредни школарина (со кофинансирање) 400 еур	410,00	600,00

Ви напоменуваме, дека електронскиот систем не ги пресметува точно кредитите, за предметите кои се презапишуваат. Студентите, да се придржуваат кон табелата погоре за пресметување на вкупната сума за упис на семестарот.

Студентите, кои се во тешка материјална состојба, може да поднесат барање за плаќање на рати. Согласно Одлуката од деканатска управа сумата до 15.000,00 може да се уплати на 2 рати, а над 15.000,00 на 3 рати. Барањето за плаќање на рати на летниот семестар во уч.2021/2022 година, може да го подигнете од Одделението за студентски прашања или да го испечатите **БАРАЊЕТО** (набрзо ќе биде прикачено)

Студентите не треба да бараат потпис за одобрување.

сите уплати се вршат на образец ПП50:

- назив и седиште на примач ПМФ – СКОПЈЕ
- банка на примач НБРМ
- трансакциска сметка 100000000063095
- сметка на буџетски корисник на ПМФ 1600110804788 19
- приходна шифра програма начин 723012 - 41 - 2
- цел на дознака (упис на летен сем. во уч.2021/2022 г. студиска програма)

Напомена 3:

Задолжителното електронско запишување на летниот семестар во уч.2021/2022 година, ќе започне од **28.01.2022 г.**, за сите студентите на ПМФ.

Студентот пред да се обрати кај ектс координаторот, треба уредно да го има запишано семестарот и предметите во истиот, преку својот iknow студентски профил. (согласно упатството, наведено подолу)

Наставата во летниот семестар ќе се одвива од **14.02.2022 до 27.05.2022 година**

Доколку имате проблеми поврзани со студиската програма(предмети, испити и сл.) пратете електронска порака со опис на проблемот, број на индекс, на: - keti@pmf.ukim.mk (математика, математика-физика и физика),

-lidija.mitevaska@pmf.ukim.mk (биологија, биологија-хемија, етнологија и антропологија)
и ivanam.ristovska@pmf.ukim.mk (хемија, географија)

затехнички проблеми (заборавена лозинка, промена на мејл адреса и сл.)

- stefan@pmf.ukim.mk. вопораката задолжително да се напише опис на проблемот, број на индекс, име и презиме на студент и електронска адреса со која е регистриран во системот.

Позиции и денови за прием на комплетни документи за упис на летен семестар во уч.2021/2022 г. на студентите, од страна на Одделението за студентски прашања, согласно термините доделени од институтите, за секој студент	
07.02.2022 г. – 08.02.2022 г. за студентите кои запишуваат II семестар (од 9:00 до 15:30 ч.)	
09.02.2022 г. до 18.02.2022 за останатите студентите кои запишуваат IV , VI, VIII и сите погорни семестри (од 10:00 до 15:00ч.)	
Институт за математика, Институт за физика, двопредметни студии по математика-физика, Институт за хемија, Институт за етнологија и антропологија, Институт за географија	Нова зграда, 1 спрат прост. 148
Институт за биологија и двопредметни студии по биологија-хемија	Нова зграда, 2 спрат прост. 244

28.01.2022 год.

од Деканатот,

Упатство за запишување и заверување на семестар преку "i-know "

Откако ќе се најавите на системот, пред вас се отвара почетната страница за студентите. На неа се наоѓаат активни соопштенија кои биле поставени од факултетот. Главното мени за навигација се наоѓа на горниот дел од страницата веднаш под името, презимето и бр. индекс на најавениот студент.

Во табот "**запишани семестри**" од менито, има табеларен преглед на претходно запишаните семестри. претходно запишаниот семестар (**зимски 2021/2022**), кој сега треба да се заверува, ќе биде заверен од страна на службениците на студентската служба, тогаш кога ќе се приложат документи кои физички ќе ги депонирате и собраните потписи од професорите во индексот.

Во табот "запишани семестри", во горниот дел се наоѓа опцијата за запишување на следниот семестар (**летен 2021/22**). Од листата понудени семестри го избирате следниот семестар. Опциите за насока, квота и вид на студии ви се предодредени според претходниот семестар кој сте го запишале. Доколку имате промена на овие податоци по разни основи, мора да се обратите на Одделението за студентски прашања. Откако сте ги избрале соодветните параметри, на копчето "внеси" го запишувате

следиот семестар. откако новиот запишан семестар ќе се појави прв (најгоре) во табелата запишани семестри.

Откако ќе го запишете новиот семестар се упатувате на следниот таб **"предмети"**. Тука ги избирате предметите кои ќе ги следите во следниот семестар. најгоре лево на формата е избран семестарот за кој ќе избирате предмети (летен 2021/22). Треба да ги изберете сите задолжителни предмети кои на вашата насока, може да ги слушате во летниот семестар, како и дел од изборните од тој семестар, ако има, но не повеќе предмети, односно не повеќе од вкупно 35 кредити по семестар.

Во прва година нормално е да се следат 30 кредити по семестар. Оние предмети кои ги запишувате, ги префрлате од левите листи во десните со помош на копчињата за лево/десно меѓу листите. Со секое префрлање на избран предмет од лево во десно се ажурира сумата за плаќање за тој семестар, сместена најгоре во средишниот дел на формата. Во прва година, после избор на соодветни предмети, сумата за плаќање треба да е 30 кредити односно 6300 мкд за студентите од државна квота и 12300 мкд за студентите со кофинансирање.

Ви напоменуваме, дека електронскиот систем не ги пресметува точно кредитите кои се презапишуваат, за студентите од 4 семестар, па нагоре. Студентите да се придржуваат кон табелата погоре за пресметување на вкупната сума за упис на семестарот. **(може да го користите калкулаторот кој е објавен на веб страницата на ПМФ)** Откако сите потребни предмети ќе се префрлат во десните листи, најдолу десно на формата со копчето "запиши" сите избрани предмети ќе се запишат за тој семестар и ќе се појават во табела "запишани предмети" во горниот дел на формата. откако со копчето "запиши" ќе ги запишете предметите, завршува електронскиот дел од запишувањето на следниот семестар. Вам ви останува физички да ги однесете документите на шалтерите на Одделението за студентски прашања, согласно упатството.